



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Четврток, 14 ноември 1968
Скопје
Број 38
Год XXIV

Претплатата за 1968 год. изнесува 55 (5.500) дин. Овој број чини 1,60 (160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16

287.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Организационо-политичкиот собор, одржана на 5 ноември 1968 година, разгледувајќи ја Анализата за организација и функционирање на месните заедници заедно со освртот на досегашните напори и резултати во образувањето и активноста на месните заедници, на врз основа на член 192 од Деловникот на Организационо-политичкиот собор ги донесе следните

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Досегашната активност и остварените резултати укажуваат дека фазата на разјаснување на поимот и предметот на работа на месната заедница во населените места од селско подрачје е успешно завршена. Меѓутоа, сè уште не е доволно определен предметот на работа, како и начинот на финансирање на месните заедници во градовите, особено во поголемите. Во овие места се уште постојат сфаќања дека нема потреба од месни заедници поради тоа што, во услови на се поразвиени и поорганизираните служби за комунални дејности, тие не можеле да најдат предмет на своето работење.

2. Во однос на подрачјата на месните заедници, во основа е прифатен ставот од Препораката на Собранието на СРМ за натамошно развивање и усовршување функционирањето на комуналниот систем во Републиката, така што во најголемиот дел од општините подрачјата на месните заедници се преиспитуваат и усогласуваат со принципот — секое населено место односно населба, како урбанистичка целина, по правило, да претставува подрачје на една месна заедница, што е израз и на желбите и интересите на граѓаните.

3. Активноста на општинските собранија и организациите на Социјалистичкиот сојуз во врска со образувањето на месните заедници даде видливи резултати, што се потврдува од фактот што речиси во половината од населените места во Републиката се образувани вакви заедници. Меѓутоа, од оваа активност сè уште нема соодветни резултати во образувањето на месните заедници во градовите.

4. Речиси сите месни заедници се конституирани и почнале со работа. Малиот број неконституирани месни заедници е резултат на недоволната грижа на општинските собранија за спроведување на актите за образување на месни заедници.

5. Во сите месни заедници се образувани совети како извршни органи. Советите имаат образувано свои комисии како помошни тела. Карактеристично е тоа што и советите на најмалите месни заедници имаат образувано разни комисии, што не изгледа целисходно, со оглед на тоа што овие органи можат да ги вршат сите извршни работи непосредно.

6. Условите за работа на месните заедници и нивните совети во целина не се добри. Тие своите собори и состаноци ги одржуваат во општествени простории кои во одредени населени места се толку мали, што практично не можат да се користат, поради што се состануваат и на отворени места.

Мал е бројот на месни заедници кои имаат свој инвентар, но тие најчесто се служат со инвентарот од корисниците на општествените простории. Поради тоа, општинските собранија во наредниот период ќе треба, во согласност со материјалните можности, на ова прашање да му посветат поголемо внимание.

7. Постигнатите резултати од активноста на месните заедници се значителни, со што се потврдува уставната поставка дека тие се најпогодниот облик за задоволување на непосредните потреби на граѓаните од соодветно населено место. Така, месните заедници и во 1966 и 1967 година изградиле голем број комунални и други објекти исклучиво со нивни средства и доброволна работа на граѓаните. Меѓутоа, овие резултати, главно, се плод на делувањето на месните заедници во населените места на селско подрачје, додека во градовите се незначителни, иако за тоа постојат услови и можности.

8. Соработката на општинските собранија со месните заедници во основа е добра и тоа е основен предуслов за поголема активност и побрзо решавање на прашањата од непосреден интерес на граѓаните. Така, тие настојуваат предлозите и сугестиите на месните заедници да се разгледаат на начин што ќе обезбеди нивно влијание во решавањето на прашањата од комунален, просветно-културен, здравствен и друг карактер. За оваа цел собранијата на општините во буџетите предвидуваат и средства за помагање активноста на месните заедници. Меѓутоа, оваа соработка по својот обем се уште не е таква што да овозможува поголема активност на граѓаните во месните заедници. Ова се гледа и од фактот што програмите на општинските собранија не произлегуваат од програмите на месните заедници, туку тие само им ги доставуваат на мислење, со што се намалува интересот и активноста на овие заедници. Поради тоа, во наредниот период програмите на собранијата би требало да произлегуваат од програмираните активности на месните заедници.

9. Односот на органите на управата спрема месните заедници е недоволно ефикасен, особено спрема оние од населените места на селско подрачје, со што мошне негативно се одразува и врз нивните активности, иако определени работи се и нивна законска обврска. Поради тоа, собранијата на општините ќе треба да го разгледаат ова прашање на седници и на месните заедници да им се укажува поефикасна стручна и друга помош од страна на органите на управата.

ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИ СОБОР

Бр. 2961
5 ноември 1968 година
Скопје

Претседател
на Организационо-политичкиот
собор на Собранието на СРМ,
Филип Брајковски, с. р.

288.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Организационо-политичкиот собор, одржана на 5 ноември 1968 година, разгледувајќи ја Информацијата за состојбата и работата на комисиите за претставки и поплаки на општинските собранија и односот на надлежните органи и организации спрема претставките и поплаките на граѓаните, па врз основа на член 192 од Деловникот на Организационо-политичкиот собор, ги донесе следните

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Во периодот кога граѓаните во остварувањето на своите права сè повеќе се ориентираат кон самоуправни механизми, комисиите за претставки и поплаки на општинските собранија во оваа етапа од нашиот општествено-политички развиток се вклопуваат во нашиот самоуправен систем во областа на заштитата на правата на граѓаните.

2. Бидејќи во собранискиот механизам на ова тело сè уште не му е дадено соодветно место ни преку статутите ни фактички, потребно е општинските собранија на овие комисии да им посветат поголемо внимание во секој поглед, за да можат тие што поуспешно да ја остваруваат својата функција во сегашниот период.

Исто така, нужно е оспособување на стручна служба која ќе работи на претставките (која ќе ги евидентира, испитува и проверува наводите во претставките, за да можат комисиите поправилно да се произнесуваат).

3. Врз основа на поопстојно проучување на претставките и поплаките упатени до комисиите, општинското собрание или неговите функционери како и претставките и поплаките што се отстапени од републичките и сојузните органи, од општествено-политичките организации во општината, републиката и федерацијата и др., комисиите треба да откриваат поопшти проблеми и да ги претресуваат, а доколку е тоа нужно, и да им предлагаат на собранијата мерки за отстранување причините за голем број поплаки. Исто така, комисиите треба да предлагаат изменување, дополнување или донесување на одлуки, доколку се оцени дека се и тие една од причините за поднесување на претставки и поплаки.

4. Покарактеристичните и колективни претставки и поплаки би требало непосредно да ги испитуваат и проучуваат групи одборници — членови на комисијата и пратеници, не само поради пореално утврдување на фактичната положба, туку и поради нивното влијание во изнаоѓање на решенија за проблемот при самото разгледување на претставката на лице место со граѓаните и органот или организацијата надлежни за решавање.

5. Во својата работа, комисиите треба да соработуваат со другите самоуправни органи и организации за координирање на активноста со цел за превентивно делување.

6. Соработката на комисиите за претставки и поплаки на општинските собранија со општествено-политичките организации во општините и со републиката комисија за претставки и поплаки, треба да биде постојана и да се изразува како во меѓусебното известување за прашањата во претставките за кои се интересираат, така и преку укажување на одделни проблеми, размена на материјали, присуство на седници и слично.

7. Бидејќи во многу случаи граѓаните не можат да ги остваруваат правата и интересите поради непознавање на законите и другите прописи особено е неопходна соработка со службите за правна помош на граѓаните при општинските собранија кои стручно им помагаат на граѓаните за благовремено и успешно остварување на нивните права.

Овие служби комисиите би можеле да ги користат и за заедничко разгледување на одделни проблеми и појави согледани врз основа на бројот, содржината и карактерот на барањата од граѓаните

при укажувањето на правна помош, со цел благовремено да влијаат за отстранување причините и решавање барањата на граѓаните.

8. Општинските собранија и нивните комисии до кои се упатуваат претставките и поплаките од граѓаните како и надлежните органи и организации што работат по нив, треба да имаат поодговорен однос и да даваат поголемо значење на претставката како уставно право на граѓаните, со цел да се афирмира како ефикасно средство и начин на откривање на појави и проблеми што настануваат во разни области од општествениот живот и за навремено отстранување и спречување на тие појави.

9. Преку редовното информирање на јавноста за работата на општинските комисии за претставки и поплаки може да обезбеди ефикасен начин на влијание на јавноста врз работата на надлежните органи и организации, поради што е потребно преку печатот и другите средства за информирање, јавноста поконкретно да се запознава со работата на овие комисии.

10. Информацијата со заклучоците да се достави до општинските собранија за разгледување и преземање на соодветни мерки, за организирање и оспособување на општинските комисии за поуспешна работа.

ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИ СОВОР

Бр. 2960

5 ноември 1968 година

Скопје

Претседател
на Организационо-политичкиот
собор на Собранието на СРМ,
Филип Брајковски, с. р.

289.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65) и член 19 од Статутот на Електро-машинскиот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЕЛЕКТРО-МАШИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува дека им престанува функцијата поради истекот на мандатот на следните членови на Советот на Електро-машинскиот факултет во Скопје:

— ПЕРО ИЛИЕВСКИ, шеф на Електро-отсек при Електро-машинскиот центар во Скопје;

— ИВАН КАТРАНЦИСКИ, заменик на републичкиот јавен обвинител;

— инж. ДИОНИС МАНОВ, електро-инженер во Железарницата „Скопје“ во Скопје и

— инж. НИКОЛА ТРЕНДАФИЛСКИ, директор на Вишата техничка школа во Битола.

II. За членови на Советот на Електро-машинскиот факултет во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

— НИКОЛА МЛАДЕНОВСКИ, директор на Електро-машинскиот училистен центар во Скопје;

— АНГЕЛ ЗАФИРОВ, главен инженер за електродисување во Железарницата „Скопје“ во Скопје;

— ВАНГЕЛ АЦЕВ, судија на Врховниот суд на Македонија;

— инж. СТЕФАН ЧАДАМОВ, на работа во „Прноречки хидроцентрали“ — Кавадарци.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-1987/1

28 октомври 1968 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

290.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65) и член 23 од Статутот на Филозофскиот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува дека им престанува функцијата поради истекот на мандатот на следните членови на Советот на Филозофскиот факултет во Скопје:

- АНГЕЛ КОСТАДИНОВ, пратеник во Културно-просветниот собор на Собранието на СРМ;
- БРАНКО ПЕНДОВСКИ, уредник на Издавачкото претпријатие „Култура“ — Скопје;
- д-р БЛАЖЕ РИСТЕВСКИ, директор на Институтот за фолклор — Скопје;
- АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВСКИ, научен соработник во Институтот за национална историја — Скопје.

II. За членови на Советот на Филозофскиот факултет во Скопје, се именуваат:

- а) со мандат од две години
- ТРИКО ПАНГОВСКИ, директор на Историскиот музеј на Македонија — Скопје;
- МИЛИСАВ АКИМОВСКИ, директор на Гимназијата „Раде Јовчевски — Корчагин“ — Скопје;
- ХИЛМИ ЕМИНИ, судија на Врховниот суд на Македонија.

б) со мандат од една година

- ВУКАН ДИНЕВСКИ, артист во Народниот театар — Скопје;
- БЛАГОЈА КОРУВИН, виш научен соработник во Институтот за македонски јазик — Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-2210/1
28 октомври 1968 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Кесенте Богоев, с. р.

291.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65) и член 35 од Статутот на Вишата земјоделска школа во Струмица, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕН И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО СТРУМИЦА

I. Се утврдува дека му престанува функцијата поради истекот на мандатот член на Советот на Вишата земјоделска школа во Струмица на:

— ВАНЧО ЗЕЛЕНКОВ, пратеник во Собранието на СРМ.

II. За член на Советот на Вишата земјоделска школа во Струмица, се именува:

— ГОРЃИ МИЦЕВ, судија на Општинскиот суд во Струмица.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-2076/1
28 октомври 1968 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Кесенте Богоев, с. р.

292.

Врз основа на член 71 став 1 точка 8 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66 и 12/67), Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје и Деловното здружение на југословенските новински претпријатија и новински установи во Белград, склучуваат

ДОГОВОР ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА КОЛПОРТЕРИТЕ НА ПЕЧАТ НА ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој договор се обезбедува здравствено осигурување и регулира спроведувањето на инвалидското и пензиското осигурување на колпортерите на печат, на подрачјето на Социјалистичка Република Македонија и членовите на нивните семејства.

Член 2

(1) Колпортери на печат во смисла на овој договор се физичките лица, кои со провизија продаваат и разнесуваат печат на претплатниците врз основа на договор склучен со новинско претпријатие и новинска установа односно со деловната единица на новинско претпријатие или новинска установа или врз основа на договор склучен со друга организација која се занимава со продавање на печат или со ревизорот (комисионерот) на весници, кои имаат одобрение од Деловното здружение на новинските претпријатија и новинските установи (во натамошниот текст: Деловно здружение) за продажба на печат преку колпортери, како и ревизори на весници а на кои вршењето на колпортерската дејност односно ревизорската дејност им е единствено или главно занимање (во натамошниот текст: колпортерска дејност).

(2) Како единствено или главно занимање во смисла на ставот 1 од овој член се смета ако колпортерот од колпортерската дејност остварува месечен приход најмалку од 200 бруто нови динари.

Член 3

(1) Права од социјалното осигурување имаат осигурениците од членот 2 на овој договор и членовите на нивните семејства во обем и под условите што се определени со Основниот закон за здравствено осигурување, Основниот закон за инвалидското осигурување и Основниот закон за пензиско осигурување за лицата во работен однос, ако со овој договор не е определено поинаку.

(2) На осигурениците од овој договор се применуваат одредбите од Основниот закон за здравствено осигурување, Основниот закон за инвалидско осигурување, Основниот закон за пензиско осигурување и Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување за стекнување, користење и губење право и постапката за остварување на правата, ако со овој договор не е поинаку определено.

(3) Одредбите на законите наведени во ставот 1 од овој член со кои се регулирани правата на осигурениците — борци од Народноослободителната борба и шпанските борци се применуваат и на осигурениците — борци на Народноослободителната борба и шпанските борци кога ги остваруваат правата од социјалното осигурување по овој договор.

Член 4

(1) Правото на социјално осигурување се остварува со признавање својство на осигуреник од страна на комуналниот завод за социјално осигурување.

(2) Својство на осигуреник се стекнува од првиот ден на наредниот месец откако по заклучувањето на договорот колпортерот оствари приход од чл. 2 ст. 2 на овој договор.

(3) Ако колпортерот склучи договор за колпортерска дејност во текот на месецот, цензусот на приходите од ставот 2 на овој член се утврдува сразмерно со бројот на проведените денови во вршење на колпортерската дејност.

(4) Својството на осигуреник престанува со денот на раскинувањето на договорот за вршење на колпортерска дејност, како и во случај кога колпортерот во текот на три едноподруго календарски месеци не оствари приход најмалку во износ од 200 бруто нови динари месечно.

Член 5

(1) Обврската за плаќање придонес за социјално осигурување настанува со признавање својството на осигуреник.

(2) За социјалното осигурување што се спроведува по овој договор се плаќаат придонеси според стопите на основните придонеси за поодделни граници на осигурувањето од единствените основи утврдени со овој договор.

Член 6

Основицата на осигурување која служи за одредување правата и плаќањето на придонес се определува во единствен износ.

Член 7

Правата од овој договор можат да ги остварат осигурениците и членовите на нивните семејства само ако во целост се уплатени сите стасани придонеси за социјално осигурување.

Член 8

Пензиите, инвалиднините и додатокот за помош и нега по овој договор се усогласуваат со движењето на трошоците на животот и покачувањето на животниот стандард на запослените, по начелата утврдени во Основниот закон за инвалидското осигурување и Основниот закон за пензиското осигурување.

Член 9

Осигурениците кои остварат право на старосна односно инвалидска пензија како и членовите на нивните семејства кои остварат право на семејна пензија, немаат право на заштитен додаток.

ОДРЕДБИ ЗА ПРАВАТА

Здравствено осигурување

Член 10

(1) Правата од здравственото осигурување осигурениците и членовите на нивните семејства ги остваруваат во обем и под условите определени во Основниот закон за здравственото осигурување за лицата во работен однос, ако со овој договор не е поинаку одредено.

(2) По исклучок од ставот 1 на овој член одредбите на Основниот закон за здравственото осигурување што се однесуваат за работа со скратено работно време во текот на траењето на времената неспособност за работа и правото на надоместок на личниот доход за тоа време, како и во случај на спреченост за работа во текот на работниот ден (чл. 50, 51, 63 и 71 од Основниот закон за здравственото осигурување), нема да се применуваат на осигурениците — колпортери односно ревизори.

Член 11

(1) Надоместок на личниот доход во случај на временна неспособност за работа им припаѓа на осигурениците почнувајќи од 31 ден на непрекинатиот траење на таа неспособност.

(2) Надоместок на личниот доход за време на отсуство заради бременост и породување му припаѓа на осигуреникот-жена од првиот ден на тоа отсуство и тоа во траење и височина определени со одредбите на Основниот закон за здравственото осигурување.

(3) Износот на надоместокот на личниот доход во случај на спреченост за работа (член 48 став 1 точка 1 и 3 до 6 и 70 од Основниот закон за здравственото осигурување) се определува со примена на чл. 60, 61, 62, 67 и 70 став 2 од Основниот закон за здравствено осигурување.

Член 12

(1) Како основица за надоместок на личниот доход се зема основот на осигурувањето од чл. 32 на овој договор по кој осигуреникот бил осигурен во изминатата календарска година.

Инвалидско осигурување

Член 13

(1) Осигурениците можат да се здобијат со право од инвалидското осигурување по основ на инвалидност, телесно оштетување од најмалку 30% и непосредна опасност од настапување на инвалидност во врска со вршењето на услужна колпортерска дејност.

(2) Осигурениците се осигурени за сите случаи на инвалидност предизвикана од болест, повреда вон работа, несреќа на работа или професионална болест и за случај на телесно оштетување предизвикано од несреќа на работа или професионална болест.

(3) Осигурениците ги остваруваат сите права од инвалидското осигурување во обем и под условите предвидени со Основниот закон за инвалидското осигурување кои важат за осигурениците во работен однос, ако со овој договор не е поинаку одредено.

Член 14

Осигурениците немаат право на надоместок заради запослување со скратено работно време во случај кога како инвалиди на трудот од II категорија на инвалидност вршат самостојна дејност со скратено работно време.

Член 15

(1) Право на инвалидска пензија може да се оствари откако осигуреникот проведе најмалку три години во осигурување по договорот за социјално осигурување на колпортерите на печат.

(2) По исклучок од ставот 1 на овој член осигурениците кај кои, пред истекот на три години на осигурување по договорот, настапи инвалидност или телесно оштетување предизвикано со несреќа на работа или професионална болест, стекнуваат право на инвалидска пензија и инвалиднина и пред истекот на три години осигурување по договорот.

Член 16

Инвалидност во смисла на членот 27 од Основниот закон за инвалидско осигурување постои кога кај осигуреникот, поради болест, повреда вон работа, несреќа на работа или професионална болест, настапи губиток на способност да ги врши работите на колпортери на печат односно ревизор, која не може да се отстрани со лекување односно со медицинска рехабилитација.

Член 17

(1) Како своја работа во смисла на член 32 став 1 од Основниот закон за инвалидско осигурување и овој договор се сметаат работите што осигуреникот ги извршува во вршењето на колпортерската дејност.

(2) Преостанатата способност за вршење на својата работа во смисла на чл. 32 став 2 од Основниот закон за инвалидско осигурување и овој договор постои ако осигуреникот е способен со работен напор кој не ја влошува состојбата на неговата инвалидност да ги извршува работите на колпортер на печат односно ревизор најмалку четири саати дневно.

(3) Како друга соодветна работа во смисла на член 33 став 1 од Основниот закон за инвалидското осигурување и овој договор се смета работата

односно работното место на кое осигуреникот е способен со работен напор кој не ја влошува состојбата на неговата инвалидност и со нормален работен учинок да работи определено работно време спрема преостанатата работна способност. При определувањето на таа работа односно работно место се зема предвид работното искуство, општата наобразба, како и телесното оштетување на осигуреникот и можност на прилагодување на техничките и хигиенските услови на работата спрема неговите работни можности.

(4) Преостанатата способност за вршење на друга соодветна работа во смисла на чл. 33 ст. 2 од Основниот закон за инвалидското осигурување и овој договор постои, ако осигуреникот е способен без професионална рехабилитација да работи на друга работа со работен напор којшто не ја влошува состојбата на неговата инвалидност и со нормален работен учинок најмалку половина од полното работно време или ако со професионална рехабилитација може да се оспособи на друга работа да работи со полно работно време.

Член 18

(1) Осигуреници — инвалиди на трудот од III категорија на инвалидност кои со оглед на состојбата на инвалидност и преостанатата работна способност не можат да работат на друго работно место, а кои се здобијат со право на професионална рехабилитација, се оспособуваат со приучување за работа на работа за кои се бара стручна подготовка здобиена со приучување (IV категорија).

(2) На осигуреник на трудот од III или II категорија на инвалидност способен за работа на друга соодветна работа без професионална рехабилитација се обезбедува запослување на работи односно работни места за кои не се бара стручна подготовка (V категорија).

Член 19

Професионалната рехабилитација на осигурениците и упатување на друга соодветна работа се врши на ист начин и по иста постапка како што е тоа предвидено со одредбите на Основниот закон за инвалидското осигурување за лицата во работен однос.

Член 20

(1) Инвалидска пензија се одредува од оној пензиски основ од кој на осигуреникот би му била одредена старосна пензија до колку во часот на настапувањето на инвалидност би се здобил со право на старосна пензија.

(2) Периодот според кој согласно одредбите на Основниот закон за пензиското осигурување се утврдува пензискиот основ се смета наназад од денот на утврдената инвалидност.

Член 21

(1) Како основ за определување на материјално обезбедување и надоместок во врска со користењето право на професионална рехабилитација односно право на запослување на друга соодветна работа, се зема основот на осигурувањето по кој колпортерот на печат бил осигурен во часот на настапувањето на инвалидност.

(2) Височината на материјалното обезбедување односно надоместокот од ставот 1 на овој член, се определува во обем и под условите предвидени со одредбите на Основниот закон за инвалидското осигурување за лицата во работен однос.

Член 22

Кога за определување поодделни права според Основниот закон за инвалидското осигурување се зема предвид личниот доход на осигуреникот остварен во определен период пред да настапи инвалидност, како личен доход за определување на тоа право по овој договор, се зема износот на основот на осигурувањето во кој осигуреникот бил осигурен во соодветниот период пресметан во смисла на членот 34 од овој договор.

Пензиско осигурување

Член 23

Правата од пензиското осигурување ги стекнуваат осигурениците и членовите на нивните семејства во обем и под условите определени со Основниот закон за пензиското осигурување за лицата во работен однос, ако со овој договор не е определено поинаку.

Член 24

Осигурениците не можат да остварат предвремена пензија од член 28 од Основниот закон за пензиското осигурување.

Член 25

Право на старосна пензија во смисла на членот 23 од овој договор може да се оствари откако осигуреникот ќе помине најмалку три години во осигурување на колпортер на печат.

Член 26

(1) Право на семејна пензија во смисла на член 23 од овој договор може да се оствари ако умрениот осигуреник провел најмалку една година во осигурување по договорот за социјално осигурување на колпортерите на печат.

(2) Едногодишен срок на осигурување од ставот 1 на овој член нема да се бара кога правото на семејна пензија се остварува по смртта на осигуреникот, ако смртта на осигуреникот настапила од последица на несреќа на работа или професионална болест.

Член 27

(1) Старосна пензија се определува од пензискиот основ кој го прави било кој непрекинат десетгодишен просек на основите на осигурувањето од член 32 на овој договор на кој осигуреникот бил осигурен. Основите на осигурувањето кои влегуваат во пензискиот основ за определување височина на пензијата, се пресметуваат по член 34 од овој договор.

(2) За пресметување на десетгодишниот просек на основот на осигурувањето се земаат предвид само основите на осигурување од онаа календарска година во која осигуреникот бил осигурен најмалку шест месеци.

Член 28

(1) Додека осигуреникот не наврши десет години на осигурување по договорот, сметајќи од 1 јануари 1965 година наваму, пензискиот основ ќе се утврдува според основите на осигурувањето по кои бил осигурен од 1 јануари 1965 година до денот на остварување правото на пензија без примена на одредбите од членот 27 став 2 на овој договор.

Одредби за пензискиот стаж

Член 29

(1) Во пензиски стаж на осигурениците се смета:

1) периодите на стажот на осигурувањето навршени во осигурување по договорите за социјално осигурување на колпортерите на печат;

2) — а) од времето проведено во вршење на колпортерска дејност пред 1 мај 1961 година, ако таа дејност е вршена како единствено или главно занимање, онолку време колку е поминато во осигурување по договорот за социјално осигурување на колпортерите на печат или во работен однос по 15. V. 1945 година;

— б) на осигуреник кој наврши 60 години на живот (маж) односно 55 години живот (жена) и кој има најмалку 10 години колпортерска дејност пред спроведувањето на социјалното осигурување на колпортерите на печат (пред 1. V. 1961 година), се признава во пензиски стаж по две години од поранешната колпортерска дејност за секоја година проведена во осигурување или во работен однос по 15. V. 1945 година, со тоа на тој начин од поранешната професионална дејност да може да се признае најмногу 20 години;

— ц) на осигуреник кој наврши 65 години на живот (маж) односно 60 години на живот (жена) и кој има најмалку 15 години колпортерска дејност пред почетокот на спроведувањето на социјалното осигурување на колпортерите на печат (пред 1. V. 1961 година), во пензиски стаж се признава по три години од поранешната колпортерска дејност за секоја година помината во осигурување по договорот за социјално осигурување на колпортерите на печат или во работен однос по 15. V. 1945 година.

3) периоди на стажот на осигурување од членот 126 до 137 од Основниот закон за пензиското осигурување;

4) периодите на стажот кои се сметаат како посебен стаж по одредбите на Основниот закон за пензиското осигурување освен периодите на посебниот стаж кои по тој закон се сметаат во стаж, а кои по Законот за пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/57) не се сметале во пензиски стаж;

5) времето на прекин на вршење работите на колпортер на печат заради околноста од членот 146 од Основниот закон за пензиското осигурување.

(2) При утврдувањето на пензиски стаж сходно ќе се применуваат прописите од чл. 162 до 166 од Основниот закон за пензиското осигурување.

(3) При пресметувањето во пензиски стаж на времето поминато во вршење на колпортерска дејност пред 1 мај 1961 година, комуналниот завод за социјално осигурување е должен претходно да прибави податоци и мнение на Деловното здружение за обемот на колпортерската дејност на осигуреникот (големина на подрачјето на кое осигуреникот вршел колпортерска дејност, приближен број на продадени примероци на печат и др.) од кој може да се утврди дали и во кое време колпортерската дејност му била единствено или главно занимање и дали е вршена постојано и непрекинато.

Член 30

Ако признавањето на определен период во пензиски стаж по Основниот закон за пензиското осигурување и Основниот закон за инвалидското осигурување е условено со стапување во работен однос или со одредено траење или со престанок на работниот однос, ќе се смета тој услов дека е исполнет со почетокот на вршењето на работите на колпортер на печат или траењето односно престанокот на тие работи.

Член 31

Временските периоди поминати во вршење на колпортерска дејност по 1. V. 1961 година кои не биле признаени во пензиски стаж во смисла на членот 29 став 1 точка 1 на овој договор, затоа што колпортерот во тоа време не бил во осигурување бидејќи не го остварил договорениот пропишан просечен бруто доход, се сметаат како оправдани прекините на работа од член 25 и 78 став 4 од Основниот закон за пензиското осигурување односно од член 37 од Основниот закон за инвалидско осигурување.

Одредби за основите на осигурувањето

Член 32

(1) Основот на осигурување кој служи за плаќање придонес за социјално осигурување и определување на права се утврдува во единствен износ од 600 нови динари.

Член 33

(1) Зависно од порастот на личните доходи основот на осигурувањето од членот 32 на овој договор, почнувајќи од 1. I. 1969 година задолжително се пресметува во почетокот на секоја календарска година на соодветен повисок износ со примена на валоризациониот коефициент кој го утврдува со одлука Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работ-

ниците на СР Македонија, ако општиот просек на личните доходи во минатата година во Републиката се зголемил најмалку за 5%.

(2) Ако општиот просек на личните доходи во минатата година во Републиката бил помал од 5%, па затоа не е извршено пресметување на основот на осигурувањето во смисла на ставот 1 на овој член, процентот на зголемувањето на личните доходи од претходната година се додава на процентот на зголемувањето на личните доходи во наредната година, па основот на осигурувањето се зголемува за вкупниот процент на зголемувањето на личните доходи во двете години во смисла на ставот 1 на овој член.

(3) Првото зголемување на основот на осигурување ќе се изврши во 1969 година врз основа на движењето на личните доходи во 1968 година спрема 1967 година.

(4) Основот на осигурувањето утврден на начин од ставот 1—3 на овој член важи од првиот ден на наредниот месец во годината во која се врши пресметувањето.

Член 34

Основите на осигурувањето кои влегуваат во пензиски основ се пресметуваат на нивото на основите на осигурувањето од последната календарска година пред годината во која осигуреникот остварува пензија. Пресметувањето се врши со примена на валоризационите коефициенти утврдени во смисла на членот 32 од Основниот закон за пензиското осигурување со тоа што така пресметаниот основ од поранешните години не може да биде поголем од износот на соодветниот основ од годината што и претходи на годината во која осигуреникот го остварил правото на пензија.

Одредби на придонесот

Член 35

(1) Основните придонеси за социјално осигурување се пресметуваат и плаќаат од основот на осигурувањето од членот 32 на овој договор по стопите на основните придонеси за поодделни гранки на осигурувањето кои во смисла на одредбите на Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување ги одредат надлежните собранија на заедници на социјалното осигурување на работниците пресметани на нето износи.

(2) Обврската за плаќање на придонесот става секој први во месецот.

Член 36

На осигурениците се применуваат прописите за вонредните придонеси и додатните придонеси.

Член 37

(1) Придонесите за социјално осигурување ги пресметува и уплатува Деловното здружение како обврзник на уплата на придонесите за сите осигуреници на надлежниот комунален завод за социјално осигурување на чие подрачје се наоѓа установата или организацијата од членот 2 на овој договор со која е склучен договор за вршење колпортерска дејност.

(2) Деловното здружение ги плаќа придонесите пресметани од основот на осигурувањето кој на осигурениците им е определен во членот 32 на овој договор.

Член 38

(1) Обврската за плаќање на придонеси престанува со истекот на месецот во кој настапила спреченост за работа од членот 48 став 1 точка 1 и точка 3 до 6 и член 70 од Основниот закон за здравственото осигурување, придонесот не се плаќа за сето време на непрекинато траење на таа спреченост до крајот на месецот во кој престанала спреченоста за работа.

(2) Заради правилна примена на одредбите од ставот 1 на овој член, надлежниот комунален завод е должен најдоцна до 30 во месецот за изминатиот месец, да го извести Деловното здружение за износите на придонесите кои се однесуваат на времето за кое не се плаќа придонес.

(3) Комуналните заводи се должни по барање на Деловното здружение да му дадат на увид нужни податоци заради проверка на правилноста на пресметувањето и наплатата на придонесите.

Одредби за користење и губење на правата

Член 39

(1) Осигурениците и членовите на нивните семејства можат да ги остварат и користат правата од социјалното осигурување, ако се во целост уплатени сите стасани придонеси.

(2) По исклучок од став 1 на овој член, користењето на правото од здравственото осигурување не може да започне, ако придонесот не е уплатен ни до крајот на идниот месец по месецот во кој придонесот стасал за уплата.

(3) Во случаите од ставот 2 на овој член не се запира користењето на правото започнато пред стасаноста на неуплатените придонеси.

(4) Запреното користење на правото од здравственото осигурување се воспоставува за во иднина, од денот кога ќе се подмират сите стасани и неуплатени придонеси.

Член 40

(1) Осигурениците можат да остварат инвалидска односно старосна пензија која им се исплатува дури по престанувањето со вршење на работите на колпортерската дејност односно со раскинување на договорот за вршење на таа дејност.

(2) Одредбата од ставот 1 на овој член сообразно ќе се применува и во случај кога осигуреникот ќе се здобие со право на професионална рехабилитација и материјално обезбедување односно право на запослување на друга соодветна работа со надоместоци во врска со користењето на тоа право.

Член 41

(1) На осигуреник кој остварил право на старосна пензија со пензиски стаж од 40 години (маж) или поголем, односно 35 години (жена) или поголем, ќе му се исплатува пензијата ако повторно почне да се бави со услужна дејност на колпортер на печат или со било каква работа. Во таков случај, со повторното вршење на колпортерска дејност не се стекнува својство на осигуреник по овој договор и уживателот на старосна пензија може по основ на вршењето на таа дејност да се здобие само со право на инвалидска пензија во случај на инвалидност предизвикана од несреќа на работа или професионална болест.

(2) На осигуреник кој оствари старосна пензија со стаж помалку од 40 години (маж) односно 35 години (жена) ако повторно почнал да се занимава со колпортерска дејност не му припаѓа за тоа време пензија и на него се применуваат одредбите на глава V од Основниот закон за пензиското осигурување.

Член 42

(1) На осигуреник кој остварил инвалидска пензија, ако повторно почне да се занимава со колпортерска дејност му престанува правото на инвалидска пензија и повторно стекнува својство на осигуреник по овој договор (член 153 од Основниот закон за инвалидското осигурување).

Одредби за постапката за остварување на правата

Член 43

(1) Правата од социјалното осигурување по овој договор може да ги оствари колпортер на печат односно ревизор на кого му е признаено својство на осигуреник.

(2) Својството на осигуреник и основот на осигурување ги утврдува врз основа на пријава со решение комуналниот завод за социјално осигурување, односно неговата филијала на чие подрачје се наоѓа новинското претпријатие или установа со која е склучен договор во смисла на член 2 од овој договор. Ова решение треба да содржи, покрај другото, назив односно фамилијарно и родено име на подносителот на пријавата, износот на остварениот бруто доход од членот 2 став 2 на овој договор, стопата и износот на придонесот што го плаќа Здружението, посебно за здравствено, посебно за инвалидско и пензиско осигурување, како и број на сметката на која се уплатуваат придонесите.

(3) Истовремено со донесувањето на решение од ставот 2 на овој член комуналниот завод односно неговата фамилија е должен за осигуреникот и членовите на неговото семејство да издаде здравствена легитимација.

(4) Против решението од ставот 2 на овој член колпортерот односно ревизорот како и Деловното здружение имаат право на жалба.

Член 44

Примерок од решението за признавање својство на осигуреник, за определување основ на осигурувањето за пензискиот стаж и за правата од инвалидското и пензиското осигурување надлежниот комунален завод за социјално осигурување односно неговата филијала доставува на осигуреникот, подносителот на пријавата и на Деловното здружение.

Член 45

(1) Прописани пријави на осигурување, пријави за промена во осигурувањето и одјави на осигурувањето поднесуваат до надлежниот комунален завод за социјално осигурување новинските претпријатија и новинските установи, односно нивните деловни единици (деловници и сл.) за сите колпортери кои се занимаваат со продажба и разнесување на печат за нивна сметка и други организации, кои се занимаваат со продажба на печат за своите колпортери и ревизорите на весници — за себе и своите колпортери (во каталошните текст: подносиители на пријави).

(2) Пријава на осигурување се поднесува во срок од осум дена по истекот на месецот во кој колпортерот остварил бруто доход во износ од 200 нови динари (член 2 став 2 на овој договор).

(3) Новинските претпријатија и новинските установи односно подносителот на пријавата е должен во срок од осум дена писмено да го извести надлежниот комунален завод за социјално осигурување односно неговата филијала за раскинување на договорот со ревизорите односно со колпортерот на печат.

Член 46

Подносителот на пријавата е должен со пријавата на осигурувањето да ги приложи следните докази:

1) Организацијата која не е новинско претпријатие или новинска установа — потврда на Здружението за одобрение на продажба на печат преку колпортер.

2) Ревизорот на весници за себе потврди на новинските претпријатија односно новинските установи за својството на ревизор и потврди за височината на остварениот месечен бруто доход во износ од најмалку 200 нови динари, а со пријавата на осигурување за своите колпортери — потврда на Здружението за одобрение за продажба на печат преку колпортер и заверена изјава на колпортерот за неговиот остварен месечен бруто доход во износ од најмалку 200 нови динари.

Член 47

Пријавите за нужните докази за членовите на семејствата ги поднесуваат непосредно осигурениците на надлежниот завод за социјално осигурување.

Член 48

Одјавата на осигурување се поднесува во срок од 8 дена сметајќи од денот по престанок на правото на осигурување и во тој случај комуналниот завод за социјално осигурување со решение го утврдува престанокот на осигурувањето.

Член 49

Во смисла на одредбите од Основниот закон за здравственото осигурување и Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување, кои се однесуваат за надоместок на штета и на казни мерки, новинските претпријатија и новинските установи како и другите организации кои се занимаваат со продажба на печат преку колпортери, се сметаат за одговорни за поднесување пријави на осигурување, пријави за промени на осигурувањето и одјави на осигурувањето, а ревизори на весници за себе и своите колпортери.

Член 50

Кога постапката за остварување правата од социјалното осигурување за одредени случаи во закон, се покренува по барање на осигуреникот односно членот на семејството на умрениот осигуреник, барањето по овој договор го поднесува осигуреникот односно членот на семејството непосредно до надлежниот комунален завод за социјално осигурување.

Член 51

(1) Ако со овој договор не е определено поинаку поодделни права од социјалното осигурување се остваруваат во постапката утврдена со Основниот закон за здравственото осигурување, Основниот закон за инвалидското осигурување, Основниот закон за пензиското осигурување и Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување кај заводот за социјално осигурување, кој според тие прописи е надлежен да решава за тие права.

(2) Во постапката за признавање правата од социјалното осигурување по овој договор сообразно ќе се применуваат и одредбите на Законот за општата управна постапка.

Преодни и завршни одредби**Член 52**

(1) На осигурениците кои на денот на стапувањето во сила на овој договор се осигурени по договорот за социјално осигурување на колпортерите на печат од 15. VII. 1963 година (во натамошниот текст: Договор од 15. VII. 1963 година) надлежниот завод за социјално осигурување по службена должност ќе им одреди со решение од 1 јануари 1968 година основ на осигурување од членот 32 од овој договор и од тој основ ќе го пресметува придонесот.

(2) За осигурениците од ставот 1 на овој член рокот од три месеци од членот 4 став 4 од овој договор тече од првиот ден на наредниот месец по месецот во кој овој договор стапил во сила.

Член 53

(1) На колпортер на печат односно на ревизор кој до денот на применувањето на овој договор обавувал колпортерска односно ревизорска дејност на кого не му е признаено својството на осигуреникот по договорот од 15. VII. 1963 година бидејќи не ги исполнил условите од членот 3 ст. 4 на тој договор ќе му се признае својство на осигуреник по основ на договорот од 1. I. 1968 година ако во времето од 1 до 31 декември 1967 година остварил бруто доход од членот 2 ст. 2 на договорот од 15. VII. 1963 година под услов целиот тој месец да обавувал дејност на колпортер односно ревизор.

(2) Одредбите од членот 52 ст. 2 на овој договор се применуваат на осигурениците од ставот 1 на овој член.

(3) Колпортерите и ревизорите на печат кои не ги исполнуваат условите од ставот 1 на овој член, својство на осигуреник стекнуваат кога ќе ги исполнат условите од членот 2 и 4 став 2 и 3 од овој договор.

Член 54

(1) На осигурениците на кои од 1 јануари 1965 година до денот на почетокот на примената на овој договор им била определена основницата на осигурување од членот 6 од Договорот од 15. VII. 1963 година и прописите донесени во смисла на членот 240 став 1 од Основниот закон за пензиското осигурување, може на нивно барање од 1 јануари 1966 година да им се определи основот на осигурувањето од членот 32 на овој договор, намален за 25%, ако ја уплатат разликата на придонесот за социјално осигурување и ако барањето го поднесат во срок од 6 месеци по стапувањето во сила на овој договор. Така намалениот износ на основот од членот 32 ќе се земе како основ на осигурување за 1966 и 1967 година при утврдување на пензискиот основ.

Член 55

Поблиски напатствија за примена на овој договор донесува Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје во спогодба со Деловното здружение на југословенските новински претпријатија и новинските установи во Белград.

Член 56

Овој договор може да се менува само со спогодба на странките. Ако тие не постигнат спогодба за измена на договорот, спорот ќе го реши арбитражна комисија од 3 члена. Во таа комисија секоја страна именува по еден член, а овие спогодбено го избираат третиот член како претседател. Одлуката на арбитражната комисија е задолжителна за обете страни.

Член 57

Во сите случаи кога овој договор се повикува на прописи од Основниот закон за здравственото осигурување, Основниот закон за инвалидското осигурување, Основниот закон за пензиското осигурување и Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување, а дојде до измена на тие прописи, при остварувањето на правата од социјалното осигурување ќе се применат соодветните изменети прописи.

Член 58

Со денот на стапувањето во сила на овој договор, престанува да важат одредбите на Договорот за социјално осигурување на колпортерите на печат од 15. VII. 1963 година.

Член 59

Овој договор стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1968 година.

Бр. 01-3152
23 октомври 1968 година
Скопје

За Републичкиот завод за
социјално осигурување
Скопје

Директор,
Душко Горѓиев, с. р.

За Деловното здружение на југословенските новински претпријатија и новински установи
Директор,
Љубомир Стиховиќ, с. р.

Обласен дел

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1157, страна 813, книга V, е запишана под фирма: Работна организација за универзална трговија на големо и мало „Младост“ — Скопје — Продавница за мешана стока број 1 во село Горно Оризари, Титоввелешко. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мешана индустриска стока.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Младост“ — работна организација за универзална трговија на големо и мало — Скопје, со одлука бр. 218 од 2. IV. 1968 година.

Раководител на продавницата е Сретен Мишиќ.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 437 од 29. IV. 1968 година. (1064)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1968 година, рег. бр. 4/61, книга I, е запишана под фирма: Продавница број 10 во Битола, ул. „Прилепска“ бр. 7, на Конзумната млекара „Млекар“ од Битола. Предмет на работењето на продавницата е продажба на млеко и млечни производи.

Раководител на продавницата е Радован Велјановски.

Продавницата е основана од Конзумната млекара „Млекар“ од Битола, со одлука бр. 09-115/67 од 26. XII. 1967 година на работничкиот совет и решението бр. 08-33/26/1458/1 од 26. II. 1968 година на Пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и Конзумната млекара.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 108/68. (1076)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 17. IV. 1968 година, рег. бр. 12/68, книга I, е запишана под фирма: Продавница број 14 во Битола, ул. „4 ноември“ број 14, на Житарското млинско претпријатие „Напредак“ — Велика Плана. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на сите видови бели и други жита наменети за човечка исхрана и крма (брашно, мекине и точно брашно), сточна храна и грав.

Продавницата е основана од Житарското млинско претпријатие „Напредак“ — Велика Плана, со одлука од 26. VIII. 1966 година на работничкиот совет и решението бр. 03-10767/1 од 21. XII. 1966 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Битола.

Раководител на продавницата е Благој Стефанов.

Продавницата ќе ја потпишува, истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 127/68. (1077)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 17. IV. 1968 година, рег. бр. 14/68, книга I, е запишана под фирма: Продавница во Демир Хисар на Трговското претпријатие на големо и мало „Моша Пијаде“ од Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: промет со колонијални стоки, електро-уреди, текстил и железарски стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие на големо и мало „Моша Пијаде“ од Скопје, со одлука бр. 01-170/а од 19. II. 1968 год. на работничкиот совет и решението бр. 10-592/1 од 5. IV. 1968 година на санитарниот инспектор на Собранието на општината — Демир Хисар.

Раководител на продавницата е Ристе Најдовски.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 140/68. (1079)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16. IV. 1968 година, рег. бр. 4/57, книга II, е запишана под фирма: Продавница — отворено складиште во Прилеп на ул. „Ленин“ бб на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црни Бор“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на тесана граѓа, градежен материјал, градежна столарија, амбалажа, отпадок и огревен материјал.

Раководител на продавницата е Ристо Коџо-мановски.

Продавницата е основана од ДИК „Црни Бор“ од Прилеп, со одлука бр. 02-3075 од 23. III. 1968 година на работничкиот совет, уверението бр. 07-65/66 од 2. IV. 1968 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Прилеп и уверението бр. 07-63/177 од 2. IV. 1968 година на Пазарната инспекција на Собранието на општината Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 148/68. (1082)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. IV. 1968 година, рег. бр. 11/68, книга I, е запишана под фирма: Продавница во Прилеп на ул. „Сотка Георгиевски“ бр. 16, на Производното услужно претпријатие „Тапетар“ од Титов Велес. Предмет на работењето на продавницата е продажба на тапетарски производи и намештај, како и јоргани и постели.

Раководител на продавницата е Калпакоски Георги.

Продавницата е основана од Производното услужно претпријатие „Тапетар“ од Титов Велес, со одлука бр. 910/67 од 1. IV. 1968 година на работничкиот совет и уверението бр. 07-65/13 од 9. I. 1968 година на Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 123/68. (1083)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 2. IV. 1968 година, рег. бр. 5/56, книга II, е запишана под фирма: Продавница број 21 во Прилеп, ул. „Јане Сандански“ бр. 51, на Трговското претпријатие „Народен магазин“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на секаков вид намештај, железни кревети, постели, јоргани и Кебиња.

Раководител на продавницата е Ангелески Благоја.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Народен магазин“ од Прилеп, со одлука бр. 173/2 од 18. I. 1968 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 116/68. (1084)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 1. IV. 1968 година, рег. бр. 26/56, книга II, е запишана под фирма: Кебапчилница во село Плетвар, во состав на Работничката менза на Претпријатието за јавен автотранспорт од Прилеп. Предмет на работењето на кебапчилницата е угостителска дејност — кебапчилница.

Раководител на кебапчилницата е Петрески Војо.

Кебапчилницата е основана од Претпријатието за јавен автотранспорт — Прилеп, со одлука бр. 2854 од 1. IV. 1968 година на работничкиот совет и уверението бр. 07-63/169 и 07-65/65 од 29. III. 1968 година на Пазарната и санитарна инспекција на Собранието на општината Прилеп.

Кебапчилницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 115/68. (1085)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8. IV. 1968 година, рег. бр. 8/68, книга I, е запишана под фирма: Книжарница број 16 во Прилеп, на ул. „Маршал Тито“ бр. 11, на Книгоиздателството „Македонска книга“ — Скопје. Предмет на работењето на книжарницата е: продажба, на магло, на канцелариски и школски материјали и прибор, учебници и литература, музички инструменти и прибор, нагледни средства, фотоапарати и фотоматеријали, обрасци, машини за пишување и сметање, апарати за умножување, прибор за цртање, геодетски мерки и радио-електро-акустички апарати и прибор.

Книжарницата е основана од Книгоиздателството „Македонска книга“ — Скопје, со одлука на работничкиот совет од 27. XII. 1967 година и уверението бр. 05-49/10 од 22. II. 1968 година на Собранието на општината Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува Засоски Димитрија, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 102/68. (1086)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 8.VII.1968 година, страна 109, реден број 25, е запишана промената на досегашниот в.д. директор на Земјоделската задруга „Бошко Петров“ од Злетово, Ефтим Ноев Димитров. За в.д. директор е назначен Глигор Блажев Димитров, кој е овластен да ја потпишува и претставува задругата.

Промената на в.д. директор е запишана во регистарот врз основа одлуката бр. 01-233 од 18.IV. 1968 година на задружниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 339/68. (1832)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 17.VII.1968 година, страна 62, реден број 7, е запишано проширувањето на работењето на Земјоделската задруга „Стојан Калев“ од с. Крупиште, Штипско, со тоа што ќе врши и продажба на сите видови градежен материјал: дрвена граѓа, округла и обична, чамови штици, од сите видови димензии, трска, вар, цигла, керамиди, цемент, железо, изолационна хартија и сите видови на шпер плочи и лесонит, стакло и салонит за покрив и огревни дрва; продажба на сите видови димензии на гуми за товарни и патнички возила, како и соодветни резервни делови за истите, вклучувајќи ги тука и резервните делови со гуми за механизација во земјоделството; продажба на семенски материјал: житарици, фуражни семиња, градинарски и други семиња, кои спаѓаат во доменот на семенската стока.

Проширувањето на дејноста е запишана во регистарот врз основа одлуката бр. 08-341 од 27.V.

1968 година на задружниот совет и управниот одбор на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 297/68. (1856)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 52, страна 203, е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга „Ударник“ село Крилатица, Кумановско, бидејќи со одлуките на задружните совети се присоединува кон Земјоделската задруга „Плавица“ — Кратово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1243 од 29.XII.1968 година. (292)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 15, страна 363, книга II, е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Слобода“ — село Зелениково — Продавница број 4, (пазар аеродром). Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови земјоделски, колонијални и прехранбени производи.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Слобода“ село Зелениково, со одлука бр. 82 од 21.VI.1967 год.

Раководител на продавницата е Спасовска Ратка.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 113 од 14.II.1968 година. (612)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 68, страна 271, е запишано следното: На досегашните потписници на Земјоделската задруга „Кочо Рацин“ — Лазарополе и тоа: Стојковски Лазар, в.д. управител, и Грујовски Петров Душан, комерцијален директор, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За в.д. директор на Земјоделската задруга „Кочо Рацин“ — Лазарополе е назначен Андоновски Доне, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник Динговски Љубе, и стариот регистриран потписник Дарковски Крстев Нове, раководител на текстил и килимара, сметано од 24.IV.1968 година.

Обврската пред банката е со два потписа. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 511 од 20.VI.1968 година. (1217)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 79, страна 814, книга I, е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга „Пекарев“ — Неготино, бидејќи со одлуката бр. 986 од 2.II.1968 година на задружниот совет на земјоделската задруга и одлуката бр. 01-1133 од 23.II.1968 година на работничкиот совет на комбинатот, како и елаборатот за економска оправданост.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 738 од 18.VI.1968 година. (1223)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 89, страна 413, е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Опшната земјоделска задруга „Партизан“, село Булачани, Скопско, бидејќи се соединува со Трговското претпријатие на големо и мало „Македонија промет“ — Скопје во Трговско земјоделско претпријатие на големо и мало „Македонија“ — Скопје, со одлуките бр. 1432 од 29.IV.1968 година на колективите на Работната заедница „Македонија промет“ — Скопје и број 02-102 од 29.IV.1968 година на задружниот совет на Опшната земјоделска задруга „Партизан“, село Булачани.

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи бр. 604 од 23.V.1968 година. (1276)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 86, страна 527, книга I, е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Ран производ“ — Куманово — Продавница број 15 во Куманово, ул. „Тоде Мендол“ бр. 53. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на земјоделски и индустриски стоки, прехранбени, мешани и индустриски стоки, според регистрацијата на задругата.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Ран производ“ — Куманово, со одлука бр. 03-1426/2 од 25.VI.1968 година.

Раководител на продавницата е Арсовски Ефтимчо.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 755 од 16.VII.1968 година. (1315)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 132, страна 41, книга II, е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Топлик“ — Гевгелија. Предмет на работењето на задругата е: да организира кооперација со индивидуалните производители, со средства на задругата и производителите на земјоделско-сточарското производство; да го откупува и пласира производството на индивидуалните производители; да ги снабдува индивидуалните производители со репродукциони материјали и да ги кредитира земјоделците во зголемување на земјоделско-сточарските производи; да врши услуги со своите машини и да дава стручна помош; да ги снабдува членовите со стока од широка потрошувачка, Освен споменатите дејности, новоформираната задруга ќе врши сеча и продажба на дрва; ќе произведува и вар и ќе собира лековити растенија.

Задругата е основана од основачите-група граѓани, на основачкото собрание, одржано на 30.I.1968 година и тоа: Прошев П. Кузман, Петров П. Санде, Делев Томе, Петров Санде, Стојев Стојан, Јанев Милко, Петров Петар, Петков Костадин, Мицев Милан, Крстов Крсте, Линков Косе, Ников Атанас, Димов Димитар, Крстев Крсте, Ѓорѓиев Ј. Ристо, Ѓорѓиев Р. Ѓорѓе, Мицев Т. Милан, Мицев Т. Станислав, Димитров С. Ѓорѓе, Стоев Т. Јован, Ристев Т. Јули, Трајков Ј. Трајко, Итов Ј. Ташко, Илиев Ило, Стојанов Душко, Делев Ј. Томе, Стојменов Ѓорѓе, Јованов П. Ташко, Трајков Р. Димитар, Прошев К. Благој, Петров Минче, Петров Атанас, Делев К. Ѓорѓе, Итов Ј. Ризо, Илија Р. Илиев, Аблажев Милчо, Стојанов Петар, Дончев Јован и Стоев Ј. Проше.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Дагалева Тодор, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Членови на привремениот управен одбор се: Делев Тодор, претседател, Петров П. Санде, Петров Н. Петар, Крстов Ј. Крсто, Мицев Милан, Крстев Крсто и Дагалева Тодор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 183 од 19.IV.1968 година. (986)

РЕГИСТАР НА ЗАНЕАТЧИСКИТЕ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 253, рег. бр. 253, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Бочварско-качарска работилница на Димитар Филипов Свињарски, со седиште во с. Владимирово. Предмет на работењето на работилницата е бочварско-качарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Филипов Свињарски. (107)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 264, рег. бр. 264/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Сода-вода, Мара Василева Ѓабова, со седиште во Кочани, ул. „Раде Кончар. Предмет на работењето на дуќанот е производство на сода, вода и други безалкохолни пијалоци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мара Василева Ѓабова. (108)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 265, рег. бр. 265/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар, Јанко Петров Панов, со седиште во село Кучичино. Предмет на работењето на дуќанот е вршење коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јанко Петров Панов. (109)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 267, рег. бр. 267/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер Марија Николова Јанакиева, со седиште во Кочани, ул. „Маршал Тито“. Предмет на работењето на дуќанот е вршење фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Марија Николова Јанакиева. (110)

Врз основа одобрението од Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 268, рег. бр. 268/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Електромеханичар, Данило Стево Лаковиќ, со седиште во Кочани, ул. „Димитар Влахов“ бр. 2. Предмет на работењето на дуќанот е вршење електромеханичарски услуги за разладни уреди.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Данило Стево Лаковиќ. (111)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 254, рег. бр. 254, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчарско-лончарски дуќан на Илија Димитров Кратовски, со седиште во Пехчево, ул. „ЈНА“ бр. 11. Предмет на работењето на дуќанот е изработка на грнчарско-лончарски производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Димитров Кратовски. (112)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 255, рег. бр. 255, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Абдулкерим Јусуф Керими, со седиште во Берово, ул. „Маршал Тито. Предмет на работењето на дуќанот е: печење и продавање на леблебиџа, семки, костени, кикирики, пуканки и др.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдулкерим Јусуф Керими. (113)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 269, рег. бр. 269/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер за мажи и жени, Киро Ѓошев Ефтимов, со седиште во село Оризари. Предмет на работењето на дуќанот е вршење фризерски и берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Гошев Ефтимов. (114)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници, страна 270, рег. бр. 270/II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Месар, Александар Петрушов Андонов, со седиште во село Зрновци. Предмет на работењето на дуќанот е колење и продавање на месо.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Петрушов Андонов. (115)

Врз основа на одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници, страна 271, рег. бр. 271/II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Бербер, Миле Тодоров Димитров, со седиште во Кочани, ул. „Гоце Делчев“ бр. 17. Предмет на работењето на дуќанот е вршење берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле Тодоров Димитров. (116)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници, страна 274, рег. бр. 274/II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Столар, Драги Ванев Трифунов, со седиште во село Чифлик. Предмет на работењето на дуќанот е изработка на столарски производи и вршење на услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драги Ванев Трифунов. (117)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници, страна 256, рег. бр. 456, книга I, занаетчишкиот дуќан под фирма: Ковач, Борис Николов Паговски, со седиште во село Владимирово. Предмет на работењето на дуќанот е вршење ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Николов Паговски. (119)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на угостителските дуќани, угостителскиот дуќан под фирма: Бифе на Симо Сребров Зафиров, со седиште во село Облешево. Предмет на работењето на дуќанот е угостителска дејност-бифе, односно укажување услуги со сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и едноставни во поголем дел ладни јадења.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Симо Сребров Зафиров. (120)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници, страна 272, рег. бр. 272/II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Мелничар, Ѓорѓи Тодосиев Митев, со седиште во село Бели. Предмет на работењето на дуќанот е мелничарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Тодосиев Митев. (121)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници, страна 273, рег. бр. 273/II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Мелничар, Никола Сантов Ангелов, со седиште во село Оризари. Предмет на работењето на дуќанот е услужно мелење на жито.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Сантов Ангелов. (122)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници, страна 275, рег. бр. 275/II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Фризер, Славе Стефанов Лазаров, со седиште во Кочани, ул. „Прохор Пчински“. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славе Стефанов Лазаров. (123)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на самостојните угостителски дуќани, угостителскиот дуќан под фирма: Кебапчилница на Никола Стоименов Славков, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е вршење угостителски услуги-печење на кебапи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Стоименов Славков. (124)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници, страна 257, рег. бр. 257, книга I, занаетчишкиот дуќан под фирма: Шивач, Никола К. Дончевски, со седиште во село Панчарево. Предмет на работењето на дуќанот е шиене на машка облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола К. Дончевски. (1)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници, страна 258, рег. бр. 258, книга I, занаетчишкиот дуќан под фирма: Столар, Глигор Бојанов Стоилковски, со седиште во село Митрашинци. Предмет на работењето на дуќанот е столарска дејност.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Глигор Бојанов Стоилковски. (2)

Врз основа одобрението на одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници, страна 276, рег. бр. 276/II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Шивач, Павле Ефтимов Атанасов, со седиште во село Оризари. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на шивачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павле Ефтимов Атанасов. (4)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на угостителските дуќани, угостителскиот дуќан под фирма: Бифе на Кипријан Гошев Богданов, со седиште во село Мордовис. Предмет на работењето на дуќанот е вршење услуги со сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и едноставни во поголем дел ладни јадења.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кипријан Гошев Богданов. (5)

Врз основа одобрението бр. 04-14/25 од 31. XII. 1967 година на Одделението за општостопански работи и финансии на Собранието на општината Крушево е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници, страна 78, книга II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Месар, Нане В. Така, со седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е колење на жива стока и продажба на месо.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нане В. Така. (7)

Врз основа одобрението бр. 04-14/24 од 31. XII. 1967 година на Одделението за општостопански работи и финансии на Собранието на општината Крушево е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 77, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Месар, Христо А. Ташески, со седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е колење на жива стока и продажба на месо.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Христо А. Ташески. (8)

Врз основа одобрението бр. 04-14/26 од 31. XII. 1967 година на Одделението за општостопански работи и финансии на Собранието на општината Крушево е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 79, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Бошко Т. Стојчески, со седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е столарска дејност.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бошко Т. Стојчески. (9)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 277, рег. бр. 277/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација, Драги Богданов Ангелов, со седиште во село Зрновци. Предмет на работењето на дуќанот е производство и продажба на леб и печиво.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драги Богданов Ангелов. (10)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 279, рег. бр. 279/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковачки дуќан „Универзал“ на Станчо Петров Филипов, со седиште во Кочани, ул. „Раде Кончар. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Станчо Петров Филипов. (11)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 280, рег. бр. 280/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Качар, Јаким Наунов Петров, со седиште во село Теранци. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на качарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јаким Наунов Петров. (12)

Врз основа одобрението бр. 09-16/1 од 8. I. 1968 година на Одделението за општостопански работи и финансии на Собранието на општината Крушево е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 80, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Бојадича Љубе М. Марков, со седиште во село Бучин. Предмет на работењето на дуќанот е бојадисување на прега, ткаенини и облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубе М. Марков. (17)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 259, рег. бр. 259, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Благојов Војчовски, со седиште во село Ратево. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на столарска дејност.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Благојов Војчовски. (19)

Врз основа одобрението бр. 09-16/3 од 1. I. 1968 година на Одделението за општостопански работи и финансии на Собранието на општината Крушево е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 80, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач-бравар, Крсто Наум Борјар, со седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на ковачко-браварски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсто Наум Борјар. (20)

Врз основа одобрението бр. 09-16/6 од 4. III. 1968 година на Одделението за општостопански работи и финансии на Собранието на општината Крушево е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 85, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Коларо-ковач, Дончо Нове Кондоски, со седиште во село Бучин. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на коларо-ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дончо Нове Кондоски. (21)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 262, рег. бр. 262 книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Мелничар, Дана Благој Пендеска, со седиште во село Владимирово. Предмет на работењето на дуќанот е услужно мелење на жито.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дана Благој Пендеска. (22)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 281, книга 281/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Борис Димитров Захаријев, со седиште во Кочани, ул. „К. Маркс“. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Димитров Захаријев. (24)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 286, рег. бр. 286/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Наланија, Драга Крумова Наумова, со седиште во Кочани, ул. „Боро Ловчија“ бр. 12. Предмет на работењето на дуќанот е изработка и продажба на налани.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драга Крумова Наумова. (25)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 284, рег. бр. 284/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Стојан Ѓорѓиев Минов, со седиште во Кочани, ул. Стр. Ербапче“ бр. 57. Предмет на работењето на дуќанот е шиене на облека и вршење на услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Ѓорѓиев Минов. (27)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 281, рег. бр. 281/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач, Милка Стојанова Стефанова, со седиште во Кочани, ул. „Вита Поп Јорданова“ бр. 10. Предмет на работењето на дуќанот е шиене на женска облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милка Стојанова Стефанова. (28)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 287, рег. бр. 287/П, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Ѓлигор Борисов Ангеловски, со седиште во село Облешеве. Предмет на работењето на дуќанот е производство и продажба на леб и печиво.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓлигор Борисов Ангеловски. (29)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Берово е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани работилници, страна 263, рег. бр. 263, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Благој-Илиев Кирјански, со седиште во Берово, Умленска маала. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка на шифонери, креденци, столови, маси, кок-лици, врати и вратници.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој Илиев Кирјански. (31)

Врз основа одобрението бр. 04-14/27 од 31. XII. 1967 година на Одделението за општостопански работи и финансии на Собранието на општината Крушево е запишан во регистарот на угостителските дуќани, страна 8, книга I, угостителскиот дуќан под фирма: Јордан А. Новески, со седиште во село Подвис. Предмет на работењето на дуќанот е: точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан А. Новески. (33)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 265, рег. бр. 265, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Ѓлигор Петрев Боболински, со седиште во село Митрашинци. Предмет на работењето на дуќанот е изработка и продажба на слаткарски производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓлигор Петрев Боболински. (34)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 264, рег. бр. 264/I, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Јован Антимов Радински, со седиште во Берово. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на столарска дејност.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован Антимов Радински. (35)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 285, рег. бр. 285/П, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Ангел Стефанов Алексов, со седиште во Кочани, ул. „29 ноември“. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел Стефанов Алексов. (36)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 293, рег. бр. 293/П, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Љупчо Ѓигов Дивчов, со седиште во село Кучичино. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љупчо Ѓигов Дивчов. (37)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 294, рег. бр. 294/П, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар, Јосиф Стојанов Димитров, со седиште во село Видовиште. Предмет на работењето на дуќанот е вршење коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јосиф Стојанов Димитров. (39)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 268, рег. бр. 268, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадер, Миле Павлев Цалевски, со седиште во село Смојмирово. Предмет на работењето на дуќанот е вршење сидаро-фасадерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле Павлев Цалевски. (40)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 266, рег. бр. 266, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадер, Живко Стојанов Кошулански, со седиште во село Чифлик. Предмет на работењето на дуќанот е: вршење сидаро-фасадерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко Стојанов Кошулански. (41)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 267, рег. бр. 267, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар, Дана Владимирова Мирчовска, со седиште во село Владимирово. Предмет на работењето на дуќанот е изработка и продажба на слаткарски производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дана Владимирова Мирчовска. (42)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 269, рег. бр. 269, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадер Михаил Јованов Постоловски, со седиште во село Умлена. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на сидаро-фасадерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михаил Јованов Постоловски. (44)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 270, рег. бр. 270, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадер Коста Јованов Велковски, со седиште во село Русиново. Предмет на работењето на дуќанот е вршење сидаро-фасадерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста Јованов Велковски. (45)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 292, рег. бр. 292/П, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач, Стојан Кузманов Серафимов, со седиште во село Оризари. Предмет на работењето на дуќанот е шиене на машка облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Кузманов Серафимов. (46)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 290, рег. бр. 290/П, занаетчискиот дуќан под фирма: Авто-механичар, Славе Лазаров Петров, ул. „К. Маркс“ бр. 31. Предмет на работењето на дуќанот е вршење автомеханичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славе Лазаров Петров. (47)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 288, рег. бр. 288/П, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Ефтим Стојов Димитров, со седиште во Кочани, ул. „А. Пенков“ бр. 10. Предмет на работењето на дуќанот е вршење ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ефтим Стојов Димитров. (48)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 274, рег. бр. 274, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадер, Киро Јованов Костадиновски, со седиште во село Смојмирово. Предмет на работењето на дуќанот е вршење сидаро-фасадерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Јованов Костадиновски. (49)

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија за именување на директор и пополнување на упразнети работни места при Домот за народно здравје — Винаца

распишува

КОНКУРС

1. за именување ДИРЕКТОР на домот и
2. за пополнување на едно работно место лекар-стоматолог.

Покрај општите услови од ОЗРО, кандидатот од точка 1 е потребно да е лекар од општа практика со завршен медицински факултет и

да има најмалку работна практика 3 години, во структурата.

Предност ќе имаат кандидатите што се на работа во домот.

Кандидатот од точка 2 треба да е лекар — стоматолог со завршен стоматолошки факултет;

да го има завршено едногодишниот лекарски стаж;

да го отслужил обавезниот воен срок.

Предност ќе има кандидатот кој што има над 2 години работна практика во структурата.

Личниот доход според правилникот за распределба на личните доходи на работниците во Домот.

Молбите со потребните документи се доставуваат до конкурсната комисија при ДНЗ Винаца.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во „Службен весник на СРМ.“

Од конкурсната комисија при ДНЗ.

РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА УЧИЛИШТЕТО ЗА УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО „ИЛИНДЕН“ — СВЕТИ НИКОЛЕ

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место директор на училиштето

У С Л О В И:

1. Филозофски факултет со стручен испит и тригодишно искуство во просветна струка.

2. Педагошка академија, положен стручен испит со најмалку 10 години работно искуство во просвета од кои 3 години на раководно место.

3. Учител со завршена учителска школа со над 20 (дваесет) години работно искуство, положен стручен испит од кои на раководно место 10 години.

Кандидатот треба да ги исполнува и општите услови предвидени во Основниот закон за работни односи.

Личниот доход е одреден според Правилникот за личен доход на училиштето.

Покрај комплетираните документи кандидатот треба да достави и согласност од установата кај што се наоѓа на работа.

Стан не е обезбеден.

Некомплетираните документи нема да бидат земени во предвид при разгледувањето.

Конкурсот останува отворен 10 дена од денот на објавувањето.

Пријавата со комплетираните документи се доставува до конкурсната комисија на училиштето.

ОД РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА
УЗУС — СВЕТИ НИКОЛЕ (2134)

Управниот одбор при Трговското претпријатие „Нова трговија“ од Кратово, врз основа на член 3 од Законот за задолжително примање на приправници на својата седница одржана на ден 4. XI. 1968 година донесе одлука за распишување,

КОНКУРС

за прием на еден приправник — шеф на Комерцијално одделение.

Покрај општите услови предвидени во ОЗРО кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— да има оформено више или средно образование.

— да не е запослен односно да има работна практика помалку од 12 месеци,

— да ја регулирал воената обврска и

— да се води во Заводот за запослување како незапослен.

Молбите таксирани со 0,50 дин. таксена марка со потребните документи извод од матичната книга на родените, уверение за здравствената состојба, уверение дека не е осудуван, уверение дека не е под истрага, уверение за регулирана воена обврска и препис на диплома за завршено соодветно образование.

Некомплетираните молби нема да се земат предвид.

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите да се достават до управниот одбор на Трговското претпријатие „Нова трговија“ — Кратово.

Од „Нова трговија“ — Кратово
2163

СОВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за избор на наставници и преизбор на асистенти по следните предмети:

1. Избор на еден наставник во звањето вонреден или редовен професор по предметот Искористување на шумите

— Избор на еден наставник во сите звања по предметите: Основи на финалната преработка на дрвото и Преработка на овошје и зеленчук;

— За избор на наставници во звањето доцент по предметите:

— Ботаника
— Механизација
— Агрохемија
— Педологија
— Анатомија и физиологија на домашните животни

— Селекција на растенијата
— Градинарство и
— Дендрометрија

2. За преизбор на асистенти по предметите:

— Општо поделство со агроекологија
— Говедарство
— Општо сточарство
— Организација на земј. стопанства — растително производство.
— Организација на зем. стоп. сточарско производство

— Сметководство
— Организација на шумското производство
— Одгледување на шумите
— Свињарство
— Зоохигиена со ветерина и
— Генетика со основи на биологија.

Кандидатите кои се пријавуваат треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото школоство на СР Македонија.

Срок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје.

Кон пријавата, кандидатот треба да приложи диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручни и научни трудови се поднесуваат во по три примероци. (2133)

СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР ВО ОХРИД

распишува

КОНКУРС

за упатување лекари на специјализација по следните гранки на медицината и тоа:

1. Епидемиологија 1 лекар
2. Медицина на трудот 1 лекар
3. Радиологија 1 лекар
4. Општа медицина 2 лекари
5. Хигиена 1 лекар

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени со Правилникот за специјализација на здравствените службеници од I вид.

Молбите таксирани со 0,50 н. д. таксени марки и потребните документи по чл. 2 од Правилникот да се достават до Медицински центар — Охрид.

Предност имаат лекарите на работа при Медицинскиот центар во Охрид.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Од Советот на Медицинскиот центар — Охрид

КОМИСИЈАТА ЗА ЗАСНОВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС ПРИ ГРАДСКИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за прием на:

Еден приправник-санитарен техничар на работа во Бактериолошка лабораторија,

— Еден санитарен техничар на работа-помошник лаборант во Броматолошка лабораторија.

Кандидатите, покрај условите за работни односи предвидени со Законот за работни односи треба да ги исполнуваат и следните услови:

да имаат завршено средно санитарно училиште, да донесат потврда од Заводот за запослување, молба со куса биографија, како и документ за социјална и семејна положба.

Конкурсот ќе трае 15 дена.

Некомплетираниите документи нема да се земат предвид.

Молбите ќе се доставуваат во архивата на Градскиот завод за здравствена заштита — Скопје, кој се наоѓа на ул. „709“ бр. 4 „Кисела Вода“ — Скопје.

Од комисијата

УПРАВАТА ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ И ЧИСТОТА — ГРАДСКО

распишува

КОНКУРС

за ДИРЕКТОР на Управата

Услови:

1. Завршена виша стручна подготовка со три години работна практика на раководно работно место.

2. Завршена средна стручна подготовка и пет години работна практика и

3. Да не е кривично осудуван, што не се однесува за условно осудувани.

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на објавувањето.

(2167)

СОДРЖИНА

Страна

278. Заклучоци во врска со Анализата за организација и функционирање на месните заедници заедно со освртот на досегашните напори и резултати во образувањето и активност на месните заедници —	601
288. Заклучоци во врска со Информацијата за состојбата и работата на комисиите за претставки и поплаки на општинските собранија и односот на надлежните органи и организации спрема претставките и поплаките на граѓаните — — —	602
289. Решение за престанување на функцијата на членови и за именување членови на Советот на Електро-машинскиот факултет во Скопје — — — — —	602
290. Решение за престанување на функцијата на членови и за именување членови на Советот на Филозофскиот факултет во Скопје — — — — —	603
291. Решение за престанување на функцијата на член и за именување член на Советот на Вишата земјоделска школа во Струмица — — — — —	603
292. Договор за социјално осигурување на колпортерите на печат на подрачјето на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	603